

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 154 Год. LXV Четврток, 24 декември 2009

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3271. Уредба за изменување на Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2010 година.....	3	3278. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за здравство.....	4
3272. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп.....	3	3279. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	4
3273. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	3	3280. Одлука за овластување за проширување на капацитетот на комбинираната постројка за производство на електрична и топлинска енергија АД Електрани на Македонија, во државна сопственост Скопје – Подружница енергетика Скопје.....	5
3274. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	3	3281. Одлука за давање согласност на Одлуката за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	5
3275. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа...	3	3282. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2010 година.....	6
3276. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за правда – Управа за водење на матични книги.....	4		
3277. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи.....	4		

	Стр.		Стр.
3283. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство.....	6	3295. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Теарце.....	11
3284. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Скопје“ – Скопје.....	6	3296. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“.....	11
3285. Одлука за престанок и давање на времено користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски	7	3297. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	12
3286. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар патничко моторно возило на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности во с.Зрзе “Исихастирион”.....	7	3298. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2009 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации.....	12
3287. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	3299. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Кавадарци.....	14
3288. Одлука за висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура.....	8	3300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	14
3289. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше "Благослов".....	8	3301. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 36 мали хидроелектрични централи.....	15
3290. Одлука за утврдување на висината на делот од кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба и начинот на неговата отплата од страна на Акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација, како и висината на делот од кредитот и начинот на неговата отплата, кој корисникот на аеродромската инфраструктура е должен да го префрли на Акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација.....	9	3302. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година.....	17
3291. Одлука за задолжување на ЕЛЕМ АД Скопје со мултивалутна кредитна линија на револвинг принцип кај Стопанска банка АД Скопје.....	9	3303. Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2009 година.....	18
3292. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општината Штип.....	10	3304. Програма за изменување на Програмата за здравје на растенијата во 2009 година.....	18
3293. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Градот Скопје.....	10	3305. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година.....	19
3294. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше “Благослов”.....	11	3306. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средните училишта за 2009 година.....	26
		3307. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година.....	28
		3308. Изменување на лиценца под број 19-5317/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	32
		3309. Правилник за изменување на Правилникот за енергетска ефикасност на градежни објекти.....	32
		3310. Листа на категоризиран спортист во Република Македонија, за период јули 2009 – декември 2009 година.....	32
		3311. Исправка на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.....	32
		Огласен дел	1-16

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3271.**

Врз основа на член 9, став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 22.12.2009 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ
ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО
ОПШТИНИ ЗА 2010 ГОДИНА****Член 1**

Во Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), во член 2 став 1, износот „2.000.000“ се заменува со износот „3.000.000“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6275/1 22 декември 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3272.

Врз основа на член 21, став 3 од Законот за научно истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА
СТАРΟΣЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, бр.01-233/4, донесен од Советот на јавната научна установа Институт за старословенска култура-Прилеп, на седницата одржана на 26.11.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5285/1 22 декември 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3273.

Врз основа на член 63 став 3 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/98, 31/00, 42/03 и 44/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија бр. 02-1111/1 од 17.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, на седницата, одржана на 9.11.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5819/1 22 декември 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3274.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за внатрешни работи Бр.03-637/13 од 27.11. 2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6162/1 22 декември 2009 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3275.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа Бр.03-10/4 од 30.11.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6202/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3276.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Министерството за правда - Управа за водење на матични книги бр.03-113/7 од 30.11.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6203/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3277.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука, на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи Бр. 03-321/13 од 30.11.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6205/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3278.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за здравство, бр.03-651/7 од 1.12.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6222/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3279.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бр.03-245/4 од 1.12.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6223/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3280.

Врз основа на член 52, став 2 и став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/06, 36/07 и 106/08) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА КОМБИНИРАНАТА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на АД за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје со седиште на улица „11 Октомври“ бр.9-Скопје, со матичен бр.6023754 и даночен бр.4030005560757-Подружница Енергетика, Скопје му се дава овластување за проширување на капацитетот на комбинираната постројка за производство на електрична и топлинска енергија.

Член 2

Комбинираната постројка за производство на електрична и топлинска енергија (во натамошниот текст: објект) ќе биде наменет за производство на електрична и топлинска енергија со максимална инсталирана моќност 25,5 MW за производство на електрична енергија и инсталирана моќност од 76 MW за производство на топлинска енергија, а како енергенс користи природен гас.

Локацијата на објектот е на улица „16-та Македонска бригада“ бр.18 Скопје, со вкупна површина од 2524 м² на КП.бр.2216 општина Гази Баба во сопственост на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, запишана во Имотен лист бр.4963, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности-Скопје.

Член 3

По престанување со работа, објектот треба да се конзервира или да се ревитализира за да се продолжи оперативниот животен век на објектот. Доколку не е можно да се реализира ниту едната од двете можни решенија, објектот соодветно ќе се пренамени.

Член 4

При градбата како и при неговата употреба објектот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:

1. Поврзување на постоечкиот гасоводен систем преку мернорегулациона станица 12/3 bar во сопственост на АД ГАМА која е во непосредна близина на објектот.
2. Поврзување со дистрибутивната мрежа во електро енергетски систем преку трафостаница ТС Север 110/6 kV.
3. Поврзување со цевководот за дистрибуција на пара на постоечкиот цевковод за технолошка пара.
4. Поврзување со цевководот за дистрибуција на топла вода на постоечката топловодна мрежа на ЕЛЕМ Подружница Енергетика.

Член 5

Објектот при работењето треба да ги исполнува сите пропишани услови согласно Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества на штетни материји што можат да се испуштат во воздухот од одделни видови на загадување.

Правилник за класификација и категоризација на води, Студијата за оценка на влијанието врз животната средина, како и сите останати барања за заштита на животната средина согласно прописите од областа на животната средина.

Член 6

Објектот при употребата треба да ги исполнува следниве услови во врска со ефикасноста на работењето:

1. Степенот на искористеност на примарното гориво треба да достигне 36% во периодот кога ќе се произведува само електрична енергија и 88% во периодот кога ќе се произведува и електрична енергија и топлинска енергија (технолошка пара и топла вода).

2. Постројката треба да има висок степен на флексибилност во поглед на различни работни режими.

Член 7

Согласно Студијата и Договорот за реконструкција на објектот со АЈСТОМ бр.11-5237/4 од 17.12.2008 година, Анекс бр.1, бр.11-2936/1 од 02.07.2009 и Анекс бр.2 бр.08-4239/ од 30.09.2009 година, потребни се 3.611.365,00 ЕУР во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Износот на средствата ќе биде обезбеден од сопствените средства на АД Електрани на Македонија во државна сопственост, Скопје.

Член 8

Проектот треба да се реализира преку АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје – Подружница Енергетика Скопје.

Член 9

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот на овластувањето:

- во рок од 2 години од влегување во сила на оваа одлука не го отпочне проширувањето на капацитетот на објектот;
- ги загубил економските, техничките или оперативните способности;
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6278/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Васко Наумовски**, с.р.

3281.

Врз основа на член 98 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ УПЛАТЕНИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА 2010 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување бр.02-2158/4 од 2.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 2.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6315/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3282.

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2010 година, бр.02-2158/3 од 2.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 2.12.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6316/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3283.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ- СТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари и тоа:

1. Дел од објектот на Воената болница во Скопје со површина од 40.634,00 м², лоцирана на Катастарска парцела бр.1818, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист бр.47496, сопственост на Република Македонија и тоа:

- деловни простории број 1 до 16, 1/2 од просторијата 27, 29 до 34, 36 до 52, 60 до Х13, Х15, 39, Х17 до Л2, во сутеренот на Влез 1, со вкупна површина од 7.341,00 м²;

- деловни простории број 1 до 7, 46 до 98, 102 до Х20, дел од просторијата Х21 со површина од 14 м², Х26 до 219, во приземјето, со вкупна површина од 7.934,00 м²;

- деловни простории број 8 до 59, 63 до 64, 87 до 94, 102 до 143, 146 до Х13, Х16, Х18 до 184, на првиот кат, со вкупна површина од 5.745,00 м²;

- деловни простории број 17 до 54, 63 до Х2, Х5 до Х8 на вториот кат, со вкупна површина од 5.268,98 м²;

- деловни простории број 1 до 6, 29 до 63, 72 до Х3, на третиот кат, со вкупна површина од 4.704,87 м²;

- деловни простории број 1 до Х1 на четвртиот кат, со вкупна површина од 1.593,31 м²;

- деловни простории број 1 до Х1 на петтиот кат, со вкупна површина од 1.593,31 м².

- деловни простории број 1 до Х1 на шестиот кат, со вкупна површина од 1.593,31 м²;

- деловни простории број 1 до Х1 на седмиот кат, со вкупна површина од 1.593,31 м²;

- деловни простории број 1 до Х1 на осмиот кат, со вкупна површина од 1.593,31 м²;

- деловни простории број 1 до ПП2 на деветтиот кат, со вкупна површина од 1.673,00 м².

2. Дел од деловната просторија број 1 (гаража) со површина од 274 м², лоцирана на Катастарска парцела бр.1814, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано од Имотен лист бр.47480, сопственост на Република Македонија.

3. Дворно место со површина од 57.290,00 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1814, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист бр.47480, сопственост на Република Македонија.

4. Дворно место со површина од 421 м², лоцирано на Катастарска парцела број 1815, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист број 28050, сопственост на Република Македонија.

5. Дворно место со површина од 1.279,00 м², лоцирано на Катастарска парцела број 1816, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист бр.28050, сопственост на Република Македонија.

6. Дворно место со површина од 423 м², лоцирано на Катастарска парцела број1817, Катастарска општина Карпош-Скопје, евидентирано во Имотен лист број 28050, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Министерството за здравство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6564/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3284.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВ- НАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари-дел од објектот на Воената болница во Скопје во вкупна површина од 720 м², лоциран на Катастарска парцела бр. 1818, Катастарска општина Карпош – Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 47496, сопственост на Република Македонија и тоа:

- деловни простории број 35 до 38, 40, 41, 99 до 101 и дел од просторијата број X21 со површина од 49 м², во приземјето, со вкупна површина од 158 м².
 - деловни простории број 60 до 62, 65 до 77, 95 до 99, X15 и X17, на првиот кат, со вкупна површина од 562 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Скопје“ – Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Јавната здравствена установа Здравствен дом „Скопје“ – Скопје во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6599/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3285.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

МОДЕЛ	Сериски бр.	Инвентарен бр.	МОДЕЛ	Сериски бр.	Инвентарен бр.
IBM TC A 50 Celeron D 2.53 GHz, 256 MB 40 GB/CD/ETE/WXPP	KDX2813	000261	Монитор 17" TFT LCD во боја	C5392	080432
	KDWZ080	000258		85369	080331
	KDWZ136	000263		C4949	080328
	KDWZ148	000271		C5475	080424
	KDWZ088	000279		C5453	080299
	KDWZ150	000269		C5483	080433
	KDWZ121	000273		85354	080451
	KDWZ143	000270		C5454	080345
	KDWA139	000254		C8633	080287
	KDWZ084	000256		85352	080344

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на времено користење без надомест на Министерство-то за транспорт и врски, за период од дванаесет месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Генералниот секретар на Владата на Република Македонија ќе склучи договор со министерот за транспорт и врски, со кој ќе се уредат правата и обврските за користење на движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6633/2
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3286.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО С.ЗРЗЕ “ИСИХАСТИРИОН”

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи, му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило, ПМВ-Lada Vaz Niva Injection, со број на шасија ХТА21214041754030; со година на производство 2004; боја темно црвена на мет; сила на мотор 59,50 KW; запремина 1690 cm³; со вредност на возилото 360.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности во с. Зрзе „Исихастирион“ од с.Зрзе Долнени, без надомест.

Член 3

Директорот на Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи склучува договор со претседателот на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности во с.Зрзе “Исихастирион” за правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6637/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3287.

Врз основа на член 91 од Законот за користење и располагање со стварите во државната сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ИМЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар-објекти кои се наоѓаат во Скопје на КП 1856 за КО Карпош и тоа: КП 1856, зграда 1, влез 1, кат призем-

је, деловен простор, во површина од 328 м² и КП 1856, зграда 1, влез 2, приземје, деловен простор во површина од 59 м² на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6385/1
22 декември 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3288.

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ДЕЈСТВИЈА НА НЕЗАКОНСКО ПОСТАПУВАЊЕ И НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АЕРОДРОМСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и на делот од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура.

Член 2

Надоместокот за користење на аеродромска инфраструктура опфаќа:

- 1) надоместок за користење на полетно-слетна патека и патека за возење:
 - за полетување/слетување (landing); и
 - за осветлување (lighting);
- 2) надоместок за престој на воздухоплови (parking); и
- 3) надоместок за користење на пристанишна платформа и зграда со придружни објекти (аеродромска такса/passenger service).

Член 3

Во висината на надоместокот за аеродромската услуга – обезбедување од дејствија на незаконско постапување кој го определува давателот на аеродромската услуга и во висината на надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура кои ги определува операторот на аеродром се вклучува и делот од тие надоместоци за Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошен текст: Агенција).

Член 4

Висината на делот од надоместоците од член 3 на оваа одлука, се определува во зависност од субјектот кој го плаќа надоместокот и изнесува:

- 1) за користење на полетно-слетна патека и патека за возење, за полетување/слетување (landing) и за осветлување (lighting) од страна на авиопревозници и даватели на специјализирани услуги, 10%;
- 2) за престој на воздухоплови (parking) за сите субјекти, 10%;
- 3) за користење на пристанишна платформа и зграда со придружни објекти (аеродромска такса/passenger service) од страна на патниците, 2 евра во денарска противвредност по патник на заминување, и
- 4) за обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување за сите субјекти, 10%.

Член 5

Давателот на аеродромската услуга и операторот на аеродром, средствата за делот на Агенцијата од надоместокот за обезбедување од дејствија на незаконско постапување и од надоместоците за користење на аеродромска инфраструктура ги префрлаат на сметка на Агенцијата по секоја поединечна извршена наплата.

Член 6

Оваа одлука важи до 1.03.2010 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за висината на надоместокот за лендинг, АТС и хендлинг услуги пружени на воздухоплови на НАТО од страна на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба и ЈПАУ Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/99; 58/02).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4571/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3289.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ "БЛАГОСЛОВ"

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи и престанува користењето на движната ствар-патничкото моторно возило, ПМВ-минибус Мерцедес 903 ка 16.1; со Рег. бр. VE-126-RI, со број на шасија WDB9034631-P954479; со година на производство 1999; сила на мотор 90 KW; запремина 2148 cm³; со вредност на возилото 630.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше "Благослов", без надомест.

Член 3

Директорот на Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи склучува договор со претседателот на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“ за правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6343/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3290.

Врз основа на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој, по договорот за кредит за проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ДЕЛОТ ОД КРЕДИТОТ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦИВИЛНАТА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА И НАЧИНОТ НА НЕГОВАТА ОТПЛАТА ОД СТРАНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР, ДРЖАВАТА – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА, КАКО И ВИСИНАТА НА ДЕЛОТ ОД КРЕДИТОТ И НАЧИНОТ НА НЕГОВАТА ОТПЛАТА, КОЈ КОРИСНИКОТ НА АЕРОДРОМСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА Е ДОЛЖЕН ДА ГО ПРЕФРЛИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО СО ЕДЕН АКЦИОНЕР, ДРЖАВАТА – ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на делот од кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба и начинот на неговата отплата од страна на акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација, како и висината на делот од кредитот и начинот на неговата отплата, кој корисникот на аеродромската инфраструктура е должен да го префрли на акционерското друштво со еден акционер, државата – давател на услуги на воздухопловната навигација.

Член 2

Висината на делот од кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба во износ од 6.658.545,57 ЕУР се вложувања за Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје. Висината на делот од кредитот по основ на Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба во износ од 3.954.887,51 ЕУР се вложувања за АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје (во понатамошниот текст: корисник на аеродромска инфраструктура).

Член 3

Корисникот на аеродромската инфраструктура се задолжува најдоцна до 28.02.2010 година да префрли на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје износ од 2.423.319,19 ЕУР сметано од 15.09.2009 година кога е донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската банка за обнова и развој, по договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба. Со исплата на утврдениот износ од став 1 на овој член сите обврски на АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје кон Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје кои произлегуваат по Договорот за кредит за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба престануваат.

Се задолжува Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловна навигација М-НАВ Скопје на 16.03.2010 година да изврши предвремена отплата на утврдениот износ од став 1 од овој член, зголемен со трошоците за предвремена отплата на кредитот кон Европската банка за обнова и развој по основ на Договорот за кредитот за Проектот за унапредување на цивилната воздушна пловидба.

Останатите трошоци поврзани со предвремена отплата на кредитот кон Европската банка за обнова и развој како и курсните разлики кои ќе произлезат од трансакциите помеѓу Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје и АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скопје ќе се регулираат со меѓусебен договор помеѓу Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје и АД „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ - Скопје.

Член 4

Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ Скопје ќе го отплаќа кредитот од Европската банка за обнова и развој со услови и рокови утврдени со Договорот за кредит односно во две полугодишни рати (16 март и 16 септември). Последната рата е 16 септември 2014 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6353/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски,с.р.

3291.

Врз основа на член 25, став 5 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЕЛЕМ АД СКОПЈЕ СО МУЛТИВАЛУТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РЕВОЛВИНГ ПРИНЦИП КАЈ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

1. ЕЛЕМ АД Скопје се задолжува кај Стопанска банка АД - Скопје со мултивалутна кредитна линија на револвинг принцип за поддршка на тековното работење во износ од 360.000.000,00 (трисотинишеесетмилиони) денари за период од 12 месеци, сметани од денот на склучување на договорот.

2. Средствата од мултивалутната кредитна линија, ЕЛЕМ АД Скопје ќе ги користи преку кредити (МКД или МКД со девизна клаузула) за обртни средства, при што за секој поединечен кредит ќе се склучува посебен договор како оставен дел на договорот за мултивалутна кредитна линија и тоа под следните услови:

- краткорочен кредит во МКД со фиксна каматна стапка од 7,5% на годишно ниво која ќе се пресметува и наплатува месечно од денот на користење на средствата до целосната отплата на кредитот, со рок на отплата до 90 дена сметани од денот на повлекување на средствата; или

- краткорочен кредит во МКД со девизна клаузула со фиксна каматна стапка од 6,5% на годишно ниво која ќе се пресметува и наплатува месечно од денот на користење на средствата до целосната отплата на кредитот, со рок на отплата до 90 дена сметани од денот на повлекувањето на средствата.

3. Пред првото влечење на средства од мултивалутната кредитна линија, се дефинира видот на кредитот кој ќе се користи (МКД или МКД со девизна клаузула) за следните 12 месеци, со можност за промена по изминување на најмалку шест месеци од првото влечење по претходна согласност на Владата.

4. Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за мултивалутна кредитна линија кој ќе се склучи меѓу АД ЕЛЕМ и Стопанска банка АД – Скопје.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6572/1 Заменик на претседателот
22 декември 2009 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3292.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Рег.број	Број на шасија	Година на производство	KW	Ст3	Вредност (денари)
Моторно возило Пежо 405 1.6	TE-169-CI	VF34BBDY27 0827229	1994 година	65	1600	92.550,00

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Штип.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Штип, за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6302/1 Заменик на претседателот
22 декември 2009 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**,с.р.

3293.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Рег.број	Број на шасија	Година на производство	KW	Ст3	Вредност (денари)
Моторно возило Шеволет АВЕО	SK-321-PA	KLISF48T15B492 460	2005 година	53	1198	246.800,00

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Градот Скопје.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на Градот Скопје, за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6381/1 Заменик на претседателот
22 декември 2009 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**,с.р.

3294.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕ-
НИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВА-
ЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ
“БЛАГОСЛОВ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на одземен предмет	Единица	Количина	Цена на 1м3	Вредност (денари)
Дабови и букови огревни дрва	М3	50 м3	2.870,00	143.500,00
		Вкупно		143.500,00

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше “Благослов“, без надомест.

Член 3

Директорот на Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи склучува договор со Претседателот на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше “Благослов“, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6348/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3295.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНАТА
ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Рег. Број	Број на шасија	Година на производство	KW	См3	Вредност (денари)
Моторно возило- Мерцедес Бенз 190 Д	SK-515-NU	IDB2011221F45 8099	1994 година	55	1997	200.800,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на општината Теарце.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општината Теарце, за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6303/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3296.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ-
ТО НА ГРАЃАНИ ЗА ЗАШТИТА И НЕГУВАЊЕ
НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА РОСТУШЕ
„БЛАГОСЛОВ“

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на одзементиот предмет	Количина	Марка	Тип	Вредност (денари)	Вкупно Вредност (денари)
Плотна	2 (две)	Siemens	EKT 835 SE	2.000,00	4.000,00
Комбиниран фрижидер	1 (еден)	Imperial	2204-6	4.000,00	4.000,00
Комбиниран фрижидер	1 (еден)	Bauknecht	6 k 260 N	4.000,00	4.000,00
Фрижидер за длабоко замрзнување	1 (еден)	Bauknecht	GT 2704	3.000,00	3.000,00

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“, без надомест.

Член 3

Директорот на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи склучува договор со претседателот на Здружението на граѓани за заштита и негување на културните вредности на Ростуше „Благослов“ за правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6344/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3297.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Во Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари бр. 19-4757/1 од 15 декември 2009 година и бр.19-4244/1 од 24 август 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/05 и 112/09), во член 1, став 1, алинеја 22 се менува и гласи:

„Деловни простории (канцеларии) бр. 13, 14, 15, 16, 17 и ходник во вкупна површина од 123 м², кои се наоѓаат на првиот кат – лево од објектот на Одделението за одбрана во Кичево и дел од магацин во површина од 40 м², на улица „Борис Кидрич“ бб во Кичево, лоцирани на Катастарска парцела бр. 3376, Катастарска општина Кичево, евидентирани во Имотни листови бр. 578 и 579, сопственост на Република Македонија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5056/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3298.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/2008), а во врска со член 61, ставови 4 и 5 од Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98 и 29/07), член 2 од Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средствата за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2009) и точка 2 од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.12.2009 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се врши распределба на 11.870.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2009 година, раздел 040.01-Влада на Република Македонија, Потпрограма 10-Администрација, ставка 463-Трансфер до невладини организации, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија на граѓани и фондации:

I. Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење Број на грантови 31 Висина на грант 220.000 денари			
Ред.бр	Назив	Седиште	Проект
1	Сојуз за грижи и воспитување на децата на град Скопје	Скопје	Фестивал на детска песна "Златно Славејче"
2	Организација на жени Радика	Скопје	Еднакви права за покралитетен живот
3	Коалиција на младински организации СЕГА	Прилеп	Инвестирај на младински организации СЕГА
4	Младински совет Охрид	Охрид	Малоплетничка шема
5	Форум за авангардна креативност ФАК	Прилеп	Културен инфо. центар Прилеп
6	Спелеолошко друштво Пеони	Скопје	Најубавите пештери во Македонија
7	Словенечко здружение Франце Прешерн	Скопје	Денови на Св. Кирил и Методиј, културен мост помеѓу Македонија и Словенија
8	НВО Здружение на еколози Еко Вел Велешта	Струга	Да го заштитиме Глобочичкото езеро

9	Здружение на деца со церебрална парализа	Прилеп	Подобар живот за децата со церебрална парализа во Прилеп
10	Новинари за права на жени и деца и заштита на животната средина на Македонија - ЈЦВЕ	Скопје	Научи за да знаеш
11	SOS Куманово	Куманово	Едукативен младински центар Иднина
12	Културно уметничко друштво Шпреса	Струга	Промоција на културата и младите од с.Велешта
13	Здружение на клубови на лекувани алкохоличари на РМ	Скопје	Отворена инфо линија и советувалиште за проблеми поврзани со употребата и злоупотребата на алкохолот
14	НВО Екопродукт	Тетово	Работен Клуб за млади
15	Детоки парламент на Македонија	Скопје	Горди сме на својот македонски јазик
16	Ансамбл на народни игри и песни "Орце Николов" Скопје	Скопје	Санација на дел од просторите на Ансамбл "Орце Николов" Скопје
17	Ансамбл на народни инструменти и песни Стефче Стојковски	Скопје	Антологија на Македонската изворна музика "Од кладенецот на Пирин планина"
18	Ринитоперанте	Дебар	Центар за поддршка на малите и средни претпријатија Занат инфо центар
19	НВО Габијано 08	Прилеп	Рекреативен парк Воѓански Бисери
20	Унија на еколози Натура - Бен	Струга	Здрава младина - здраво општество
21	ЗГ Симбиоза	Штип	Креирање на туристички водич на Штип и Карбинци
22	Здружение на граѓани ЛИНК	Битола	Преку едукација до заштита на сексуално преносливи болести
23	Еколошко друштво Кајмакчалан с.Старавина	с.Маково Новаца	Органско производство во Мариово
24	КУД Каршиака	Скопје	Програма за работа
25	Здружение за образование и култура Милениум	Врапчиште	Компаративен пристап кон рамномерен регионален развој
26	Сојуз на здруженијата за техничка култура Народна техника - Кичево	Кичево	Народните носии во општина Другово презентација и публикување
27	Здружение за заштита и развој на руралните простори Извор	Кичево	Жената - перспектива во земјоделското производство
28	Железничко еколошко здружение ОЗОН	Скопје	Одлучуваме за својата околина
29	Сојуз на здруженија на Македонците од Егејскиот дел на Македонија	Скопје	60 години од завршувањето на Граѓанската војна во Грција (1946-1949)
30	Здружение на Сетинци и Попадинци од Лерин во Македонија	Скопје	Промоција и заштита на правата на Македонците од егејскиот дел на Македонија
31	Здружение на граѓани Музичка младина	Ресен	Едуцирање и работно ангажирање на невработените млади од ранливите групи во Преспа

II. Интеграција во НАТО и ЕУ
Број на грантови 7
Висина на грант 250.000 денари

Ред бр	Назив	Седиште	Проект
1	Евро-атлански совет на Македонија	Скопје	Членството на Македонија во НАТО - Статус и очекување еднодневна конференција
2	Европеан линк Центар	Гостивар	Ние сме Европа
3	Здружение за хуманитарни активности Синергија	Штип	Како е да се биде надвор од ЕУ и како е да се биде член на ЕУ?
4	Здружение на граѓани СЕМАК	Битола	Инфо банка Новаци
5	Друштво за достоинство на хендикепираните лица Надеж - Штип	Штип	Password за влез во.....
6	Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија	Скопје	Школа за човекови права
7	Младински културен Центар Тетово	Тетово	Тетовско културно лето

III. Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото

Број на грантови 4
Висина на грант 175.000 денари

Ред бр	Назив	Седиште	Проект
1	Младинска алијанса Тетово	Тетово	Спротивстаи се на корупцијата
2	Сојуз на жени Езерка	Струга	Не претварај го сонот во пекот
3	Здружение на граѓани за заштита на акционерите Акционер 2001	Скопје	Превенција на економскиот криминал во Република Македонија (со посебен осврт на акционерскиот криминал)
4	Детски парламент на Р Македонија за Штип и Карбинци	Штип	Со стрип и забава во борба против корупцијата

IV. Одржување добри меѓуетнички основи и соживот врз принципите на меѓусебната толеранција и почит и подеднакво спроведување на законот како и довршување на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор

Број на грантови 5
Висина на грант 200.000 денари

Ред бр	Назив	Седиште	Проект
1	Здружение на жени земјоделки Агро - Винка	Виница	Сакаме и можеме
2	Мултиетничка организација на жени од Македонија ЗАКГИЛА	Куманово	Едукација на млади невработени од мултиетничко Куманово
3	Центар за ромска заедница ДРОМ	Куманово	Заедно кон подобра иднина
4	Здружение на граѓани за поддршка на меѓуетнички дијалог и развој на заеднички вредности ЗВ	Скопје	Човекови права - база за локален економски развој
5	Заедница на Хрватите во Република Македонија	Скопје	Изработка на збирка на податоци на ЗХРМ и унапредување на наставата на хрватски јазик

V. Инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и силна држава

Број на грантови 8
Висина на грант 200.000 денари

Ред бр	Назив	Седиште	Проект
1	Сојуз на математичари на Македонија	Скопје	Напревари по математика 2009
2	Прва детска амбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија	Скопје	Поддршка на деца од социјално загрозени семејства со обезбедување на основно информатичко образование
3	Младински совет Прилеп	Прилеп	Младинско информирање и мотивирање
4	Здружение на инвалиди Шпреса	Скопје	Обука на лица со хендикеп во сферата на информатичката технологија
5	Хуманитарно , културно, уметничко здружение, женска асоцијација Романи Асвин	Штип	Ромите и Образованието Штип 25 - 03 - 2009
6	Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите КХАМ	Делчево	Професионална ориентација - предуслов за стимулирање на вработувањето
7	Младински културен центар Битола	Битола	Препознавање и афирмација на неформалното образование во РМ
8	Организација OPT - обука за одржлив развој	Скопје	Биди активен

Член 2

Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации од член 1 од Одлуката, во рок од 30 дена по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6326/1
7 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3299.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, возило со следните карактеристики:

Опис на одзементиот предмет	Рег. број	Број на шасија	Година на производство	KW	cm3	Вредност (денари)
МОТОРНО ВОЗИЛО - Ауди А4	SK-264-RN	WAUZZZ8DZT A108455	1995 година	92	1781	480.000,00

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на општина Кавадарци.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, за уредување на правата и обврските за двијната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6304/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3300.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користење на движна ствар, возило со следниве карактеристики:

Опис на одземенниот предмет	Рег. број	Број на шасија	Година на производство	KW	cm3	Вредност (денари)
Моторно возило Шевролет Спарк	PP-286-BV	KL1KF484JG C08982	2005 год.	38	995	246.800,00

Член 2.

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје.

Член 3

Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6305/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3301.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08 и 64/09) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 36 МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Една од долгорочните цели на Владата на Република Македонија во енергетскиот сектор е зголемено искористување на обновливите енергетски извори во согласност со расположливите домашни ресурси, технолошкиот развој и вкупната економска политика. Република Македонија располага со значителен потенцијал на домашни ресурси на обновлива енергија што подразбира хидроенергија, соларна, биомаса, геотермална енергија и ветерна енергија.

За хидропотенцијалот на малите хидроелектрани постојат повеќе истражувања, а пообемно и поконкретно истражување е извршено во Студијата за можни мали и мини хидроелектрани во Републиката. Во Студија согледани се можностите за изградба на 406 мини и мали хидроелектрани, со поединечна инсталирана моќност од 50 до 5.000 kW, односно вкупна инсталирана моќност од 250 MW и вкупно годишно производство од 1.200 GWh.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија се:

- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија,
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Член 3

Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 36 мали хидроелектрични центри на следните локации:

бр.	Идент. Бр.	Водотек	Слив	X	Y
1	2	3	4	10	10
1	82	р.Лена	Вардар	7481700	4652560
2	107	р.Беловишка	Вардар	7508340	4667430
3	108	р.Беловишка	Вардар	7508800	4666100
4	105	р.Одранска	Вардар	7507000	4665880
5	106	р.Одранска	Вардар	7507600	4664860
6	103	р.Габровска	Вардар	7506430	4663660
7	104	р.Габровска	Вардар	7505860	4665240
8	361	р.Мала Река	Кочанска	7616710	4648120

9	371	р. Зеленградска	Злетовска	7605590	4655580
10	351	р.Зрновска	Брегалница	7523050	4629390
11	352	р.Зрновска	Брегалница	7522120	4632040
12	353	р.Зрновска	Брегалница	7522270	4628080
13	354	р.Цреулевска	Брегалница	7613620	4629050
14	355	р.Цреулевска	Брегалница	7611550	4629150
15	358	р.Козјачка	Брегалница	7610670	4626750
16	236	р.Коњарка	Црна	7562900	4535150
17	228	р.Градешница	Црна	7561960	4551110
18	157	р.Кадина	Вардар	7535380	4627100
19	158	р.Кадина	Вардар	7538000	4629810
20	86	р.Чаркит	Вардар	7487700	4655420
21	87	Р.Чаркит	Вардар	7488820	4657020
22	143	р.Маркова	Вардар	7532200	4633600
23	372	р.Ештерица	Брегалница	7604910	4653320
24	373	р.Ештерица	Брегалница	7606850	4653040
25	302	р.Сирава	Струмица	7631530	4615620
26	303	р.Сирава	Струмица	7631360	4613530
27	407	р.Пена	Вардар	7493680	4655710
28	277	р.Водошница	Струмица	7646930	4583120
29	66	р.Љуботенска	Вардар	7510640	4667250
30	67	р.Љуботенска	Вардар	7510640	4669480
31	349	р.Блатечка	Осојница	7631730	4632950
32	328	р. Требомирска	Брегалница	7664390	4623050
33	329	р.Брегалница	Вардар	7661030	4622440
34	337	р.Косевичка	Брегалница	7633530	4655060
35	338	р.Косевичка	Брегалница	7634190	4657660
36	268	р.Лева Река	Црн Дрим	7502300	4558170

Член 4

Концесијата за вода за мали хидроелектрични центри за секоја локација од член 3 на оваа одлука ќе се додели под услов најдобрите понудувачи да имаат финансиска и техничка способност за вршење на концесионата дејност во согласност со јавниот повик и тендерската документација.

Член 5

Концесијата за вода за мали хидроелектрични центри за секоја локација од член 3 на оваа одлука ќе се додели за период од 23 години при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.

Член 6

Концесијата за вода за мали хидроелектрични центри се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно.

Член 7

Пресметувањето и начинот на плаќање на концесијскиот надоместок е определен со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата ("Службен весник на Република Македонија", бр 53/2007).

Член 8

Постапката за доделување на концесија од член 3 на оваа Одлука ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесијата. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука и по нејзино одобрување ќе се објави јавниот повик за доставување на понуди.

Постапката за доделување на концесија ќе биде спроведена во рок до една година од денот на објавувањето на јавниот повик.

Министерот за економија во рок од 7 дена од влегувањето во сила на оваа Одлука, ќе ја формира Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесиите од член 3 од оваа Одлука.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 300 евра во денарска противвредност.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6565/2
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3302.

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ
РАЗВОЈ ЗА 2009 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година ("Службен весник на Република Македонија" бр.3/09, 54/09 и 137/09), во Делот X ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата во висина на предвидениот процент за ко-финансирање на реализирани инвестиции кој искажан во паричен износ не може да ја надмине вкупната вредност на одобрена инвестиција по поединечен корисник согласно оваа програма и врз основа на барање за исплата на средства поднесени од корисникот по целосна реализација и исплата на инвестицијата од страна на корисникот.“

(2) По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од став (1) на овој дел, за инвестициите од Дел IV став (4) од оваа програма доколку корисникот е локалната самоуправа - месна заедница, исплатата на средствата се врши во висина на предвидениот износ и процентот на ко-финансирање при што корисникот треба да го исплати сопственото учество на економскиот оператор пред поднесување на барањето за исплата.“

(3) Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9).

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-5814/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3303.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за такса за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/96, 26/02, 51/03 и 88/08) и член 57 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04 и 89/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2009 ГОДИНА

I

Во Програмата за развој на туризмот за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/09 и 109/09), во дел I зборовите: „29.210.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите „23.400.000,00 денари“.

II

Во дел II во точка 3, зборовите „3.000.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите „1.000.000,00 денари“.

Во точка 5, зборовите „4.500.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите „1.040.000,00 денари“.

Во точка 8, зборовите „200.000,00“ се заменуваат со зборовите „50.000,00 денари“.

Точката 9 се брише.

Износот под „Вкупно“, „29.210.000,00 денари“ се заменува со износот „23.400.000,00 денари“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6387/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3304.

Врз основа на член 57, став 7, од Законот за здравје на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08 и 20/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2009 ГОДИНА

I

Во Програмата за здравје на растенијата во 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ број 3/09) во Дел I износот „12.000.000,00“ се заменува со износот „3.000.000,00“.

II

Во Дел II во табелата во точката 1 износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во точката 2 износот „500.000,00“ се заменува со износот „0,00“

Во точката 3 износот „1.800.000,00“ се заменува со износот „0,00“

Во точката 4 износот „2.100.000,00“ се заменува со износот „116.391,00“

Во точката 5 износот „5.100.000,00“ се заменува со износот „2.383.609,00“

Во колоната „ВКУПНО“ износот „12.000.000,00“ се заменува со износот „3.000.000,00“.

III

Во Дел III во воведната реченица износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во табелата во алинејата 1 износот „1.800.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 2 износот „200.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

IV

Во Дел IV во воведната реченица износот „500.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во табелата во алинејата 1 износот „100.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 2 износот „100.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 3 износот „100.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 4 износот „200.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

V

Во Дел V во воведната реченица износот „1.800.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во табелата во алинејата 1 износот „300.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 2 износот „300.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 3 износот „200.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 4 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

VI

Во Дел VI во воведната реченица износот „2.100.000,00“ се заменува со износот „116.391,00“

Во алинејата 1 износот „300.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 2 износот „300.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 3 износот „500.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 4 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „116.391,00“.

VII

Во Дел VII во воведната реченица износот „5.100.000,00“ се заменува со износот „2.383.609,00“.

Во табелата во алинејата 1 износот „1.200.000,00“ се заменува со износот „1.383.609,00“

Во алинејата 2 износот „100.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 4 износот „500.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 6 износот „300.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во алинејата 7 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „0,00“.

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 19-6249/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3305.

Врз основа на член 30 и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 166/08), член 9 од Законот за органско земјоделско производство ("Службен весник на Република Македонија" бр.146/09), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/06 и 88/08) и член 15 од Законот за рибарство и аквакултура ("Службен весник на Република Македонија" бр.7/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2009 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2009 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/09, 23/09, 45/09, 70/09, 84/09, 109/09, 113/09 и 130/09) во делот I воведната реченица се менува и гласи:

„Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година во вкупен износ од 3 816 500 000,00 денари, обезбедени согласно раздел 14001 програма 3 потпрограма 30 ставка 464 разни трансфери во износ од 18 000 000,00 денари, раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери во износ од 3 798 500 000,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/08 и 124/09) ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со следните потпрограми и тоа за:“

Во табелата во колоната „вкупен износ во денари“ под реден број 1 износот „2 298 500 000,00“ се заменува со износот „2 069 090 000,00“.

Под реден број 2 износот „1 432 740 000,00“ се заменува со износот „1 321 961 000,00“.

Под реден број 3 износот „15 560 000,00“ се заменува со износот „561 000,00“.

Под реден број 4 износот „50 100 000,00“ се заменува со износот „66 938 000,00“.

Под реден број 5 износот „25 000 000,00“ се заменува со износот „22 500 000,00“.

Под реден број 6 износот „63 100 000,00“ се заменува со износот „75 450 000,00“.

Под реден број 7 износот „200 000 000,00“ се заменува со износот „260 000 000,00“.

Во вкупно износот 3 925 000 000,00“ се заменува со износот „3 816 500 000,00“.

2. Во делот II во воведната реченица износот „2 298 500 000,00“ се заменува со износот „2 069 090 000,00“.

Во табелата во колоната „износ“ во потточката 1.2. износот „248 000 000,00“ се заменува со износот „96 000 000,00“.

Во потточката 1.3. износот „24 000 000,00“ се заменува со износот „20 000 000,00“.

Во потточката 1.4. износот „21 600 000,00“ се заменува со износот „10 000 000,00“.

Во потточката 1.5. износот „765 000 000,00“ се заменува со износот „726 000 000,00“.

Во потточката 1.6. износот „32 000 000,00“ се заменува со износот „18 000 000,00“.

Во потточката 1.7. износот „141 000 000,00“ се заменува со износот „24 000 000,00“.

Во потточката 1.8. износот „1 800 000,00“ се заменува со износот „1 000 000,00“.

Во потточката 1.9. износот „90 650 000,00“ се заменува со износот „93 000 000,00“.

Во потточката 1.10. износот „150 000 000,00“ се заменува со износот „105 000 000,00“.

Во потточката 1.11. во колоната „критериум и висина на поддршка“ зборовите „произведено и продадено грозје до 31.10.2009 година“ се заменуваат со зборовите „произведено и продадено грозје до 20.11.2009 година“ и во колоната „износ“ износот „140 000 000,00“ се заменува со износот „280 000 000,00“.

Во потточката 1.12. износот „56 100 000,00“ се заменува со износот „96 000 000,00“.

Во потточката 1.13. износот „8 000 000,00“ се заменува со износот „7 600 000,00“.

Во потточката 1.15. износот „600 000,00“ се заменува со износот „780 000,00“.

Во потточката 1.16. износот „5 250 000,00“ се заменува со износот „4 710 000,00“.

Во потточката 1.18. износот „4 000 000,00“ се заменува со износот „1 000 000,00“.

Во потточката 1.19. во колоната „вид на мерка“ зборовите „за производство на доматино пире“ се бришат и во колоната „износ“ износот „12 000 000,00“ се заменува со износот „2 500 000,00“.

Во вкупно износот „2 298 500 000,00“ се заменува со износот „2 069 090 000,00“.

3. Во делот III во воведната реченица износот „1 432 740 000,00“ се заменува со износот „1 321 961 000,00“.

Во табелата во колоната „износ“ во потточката 2.1. износот „180 000 000,00“ се заменува со износот „152 000 000,00“.

Во потточката 2.2. износот „200 000 000,00“ се заменува со износот „210 000 000,00“.

Во потточката 2.3. износот „200 000 000,00“ се заменува со износот „156 000 000,00“.

Во потточката 2.4. износот „5 250 000,00“ се заменува со износот „1 080 000,00“.

Во потточката 2.5. износот „4 800 000,00“ се заменува со износот „9 900 000,00“.

Во потточката 2.6. износот „8 000 000,00“ се заменува со износот „50 000,00“.

Во потточката 2.7. износот „467 500 000,00“ се заменува со износот „580 000 000,00“.

Во потточката 2.8. износот „4 000 000,00“ се заменува со износот „375 000“.

Во потточката 2.9. износот „57 750 000,00“ се заменува со износот „37 656 000,00“.

Во потточката 2.10. износот „900 000,00“ се заменува со износот „180 000,00“.

Во потточката 2.11. износот „16 100 000,00“ се заменува со износот „8 860 600,00“.

Во потточката 2.13. износот „5 000 000,00“ се заменува со износот „20 000 000,00“.

Во потточката 2.14. износот „16 500 000,00“ се заменува со износот „14 470 000,00“.

Во потточката 2.15. износот „7 000 000,00“ се заменува со износот „4 200 000,00“.

Во потточката 2.16. износот „450 000,00“ се заменува со износот „1 498 350,00“.

Во потточката 2.17. износот „600 000,00“ се заменува со износот „2 483 810,00“.

Во потточката 2.18. износот „55 000 000,00“ се заменува со износот „80 272 000,00“.

Во потточката 2.19. износот „280 000,00“ се заменува со износот „100 000,00“.

Во потточката 2.20. износот „700 000,00“ се заменува со износот „17 500,00“.

Во потточката 2.21. износот „2 210 000,00“ се заменува со износот „2 553 400,00“.

Во потточката 2.22. износот „2 700 000,00“ се заменува со износот „264 340,00“.

Во потточката 2.23. износот „4 000 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во потточката 2.24. износот „4 000 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во вкупно износот „1 432 740 000,00“ се заменува со износот „1 321 961 000,00“.

4. Во делот IV во воведната реченица износот „15 560 000,00“ се заменува со износот „561 000,00“.

Во табелата во колоната „износ“ во потточката 3.1. износот „6 000 000,00“ се заменува со износот „100 000,00“.

Во потточката 3.2. износот „400 000,00“ се заменува со износот „2 000,00“.

Во потточката 3.3. износот „800 000,00“ се заменува со износот „105 000,00“.

Во потточката 3.4. износот „500 000,00“ се заменува со износот „20 000,00“.

Во потточката 3.5. износот „600 000,00“ се заменува со износот „50 000,00“.

Во потточката 3.6. износот „240 000,00“ се заменува со износот „50 000,00“.

Во потточката 3.7. износот „2 120 000,00“ се заменува со износот „50 000,00“.

Во потточката 3.8. износот „3 000 000,00“ се заменува со износот „25 000,00“.

Во потточката 3.9. износот „1 200 000,00“ се заменува со износот „10 000,00“.

Во потточката 3.10. износот „700 000,00“ се заменува со износот „149 000,00“.

Во вкупно износот „15 560 000,00“ се заменува со износот 561 000,00“.

5. Во делот V во воведната реченица износот „50 100 000,00“ се заменува со износот „66 938 000,00“.

Во табелата во колоната „износ“ во потточката 4.1. износот „16 300 000,00“ се заменува со износот „12 000 000,00“.

Во потточката 4.2. износот „2 000 000,00“ се заменува со износот „28 000,00“.

Во потточката 4.3. износот „5 500 000,00“ се заменува со износот 1 500 000,00“.

Во потточката 4.4. износот „7 500 000,00“ се заменува со износот „13 000 000,00“.

Во потточката 4.5. износот „3 000 000,00“ се заменува со износот „1 500 000,00“.

Во потточката 4.6. износот „2 000 000,00“ се заменува со износот „2 600 000,00“.

Во потточката 4.7. износот „7 000 000,00“ се заменува со износот „33 000 000,00“.

Во потточката 4.8. износот „1 500 000,00“ се заменува со износот „300 000,00“.

Во потточката 4.9. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „200 000,00“.

Во потточката 4.10. износот „1 800 000,00“ се заменува со износот „2 000 000,00“.

Во потточката 4.11. износот „400 000,00“ се заменува со износот „10 000,00“.

Во потточката 4.12. износот „100 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во потточката 4.13. износот „1 600 000,00“ се заменува со износот „600 000,00“.

Во потточката 4.14. износот „400 000,00“ се заменува со износот „200 000,00“.

Во вкупно износот „50 100 000,00“ се заменува со износот „66 938 000,00“.

6. Во делот VI во воведната реченица износот „25 000 000,00“ се заменува со износот „22 500 000,00“.

Во табелата во колоната „средства“ во потточката 5.7. износот „1 200 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во потточката 5.8. износот „800 000,00“ се заменува со износот „500 000,00“.

Во потточката 5.9. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во вкупно износот „25 000 000,00“ се заменува со износот „22 500 000,00“.

7. Во делот VII во воведната реченица износот „63 100 000,00“ се заменува со износот „75 450 000,00“.

Во табелата во колоната „средства“ во потточката 6.1. износот „6 000 000,00“ се заменува со износот „250 000,00“.

Во потточката 6.2. износот „26 600 000,00“ се заменува со износот „19 000 000,00“.

Во потточката 6.3. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „0,00“.

Во потточката 6.4. износот „1 000 000,00“ се заменува со износот „2 000 000,00“.

Во потточката 6.6. износот „1 500 000,00“ се заменува со износот „200 000,00“.

Во потточката 6.7. износот „20 000 000,00“ се заменува со износот „40 000 000,00“.

Во потточката 6.8. износот „7 000 000,00“ се заменува со износот „3 000 000,00“.

Во табелата потточката 6.8.

6.8	Материјални трошоци за спроведување на програмата наменети за печатење на образци за аплицирање по програмата и обезбедување на гориво за вршење на контрола на терен		3 000 000,00
-----	---	--	--------------

се заменува со потточка 6.9. која гласи:

6.9	Поддршка на промоција на странски инвестиции во земјоделството		5 000 000,00
-----	--	--	--------------

По потточката 6.9. се додава нова потточка 6.10. која гласи:

6.10.	Финансиска поддршка за земјоделски производители –корисници на плодуюживање во 2009 година	Критериум: -склучен договор за плодуюживање во 2009 година Висина на поддршка: -6000,00 ден/ха	6 000 000,00
-------	--	---	--------------

Во вкупно износот „63 100 000,00“ се заменува со износот „75 450 000,00“.

8.Во делот VIII износот „200 000 000,00“ се заменува со износот „260 000 000,00“.

9.Во делот IX во ставот 2 бројот „6.5.“ се брише.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Корисници на финансиските средства од потточката 6.10. се земјоделските производители кои имаат склучено договор за давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата на плодуюживање со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2009 година.“

10.Во делот XI во ставот 3, бројот „1.11.“ се брише. На крајот од ставот се додава нова реченица која гласи:

„Рокот за поднесување на барања за потточката 1.11. е 20.11.2009 година“.

По ставот 10 се додава нов став 11 кој гласи:

„Дополнителната финансиска поддршка за говеда од потточката 4.1 се исплаќа за бројот на грлата со состојба од 31.05.2009 година.“

11. Во делот XII во ставот 10 бројот „6.8“ се заменува со бројот „6.9.“.

На крајот од ставот 10 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „а за потточка 6.10. ќе се реализираат врз основа на Договор за плодоуживање склучен со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во 2009 година и решение за исплата.“

12. Во делот XIII во ставот 1 бројот „6.5“ се брише и бројот „6.8.“ се заменува со бројот „6.9“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6337/1
15 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3306.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 166/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/09, 112/09), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SG – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SD – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SG – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2009
КИЧЕВО	СОУ „Мирко Милески“ (за Житоше)	Продолжување со изградба	11.100.000
БУТЕЛ	Гимназија „Зеф Љуш Марку“	довршување на објектот (обврска)	11.000.000
		Вкупно	22.100.000
стручно-технички надзор			200.000
проекти, ревизија на проекти, геомеханички испитувања (СОУ „Мирко Милески“ Кичево, Ново средно училиште Струга, Ново средно училиште во Велешта, Ново средно училиште во Шuto Оризари)			1.500.000
		Се вкупно	23.800.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SD – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Буџет 2009
БИТОЛА РЕСЕН	СОУ „Кузман Шапкарев“	Санација на средни училишта Регион Битола, Ресен (договор 2008)	1.500.000
	СОУ „Др. Јован Калаузи“		
	СОУ „Горѓи Наумов“		
	СОУ „Цар Самоил“		
ГЕВГЕЛИЈА	СОУ „Јосиф Јосифовски“	Санација на средни училишта Регион Гевгелија, Валандово, Струмица (договор 2008)	1.700.000
ВАЛАНДОВО СТРУМИЦА	СОУ „Гоце Делчев“		
	СОУ „Јане Сандански“		
	СОУ „Димитар Влахов“		
	СОУ „Никола Карев“		
БИТОЛА	СОУ „Јосип Броз Тито“	Реконструкција (договор 2008)	2.500.000
ДЕБАР	СОУ „Здравко Чочковски“	Санација на средни училишта Регион Дебар, Кичево, Крушево, Прилеп (договор 2008)	3.600.000
КИЧЕВО	СОУ „Мирко Милевски“		
КРУШЕВО	СОУ „Наум Наумовски Борче“		
ПРИЛЕП	СОУ „Орде Чопела“		
	СОУ „Кузман Јосифовски Питу“		
ГАЗИ БАБА	СЕТУ „Михајло Пупин“	Реконструкција и санација	4.800.000
ГОСТИВАР	СОУ „Гостивар“	Реконструкција (продолжување) ⁴	4.000.000
КРУШЕВО	СОУ „Наум Наумовски Борче“	Реконструкција (обврска)	2.000.000

КУМАНОВО	СОУ „Перо Наков“	Реконструкција и адаптација на касарна до завршување	40.065.000
ЦЕНТАР	ДСУПУ „Лазар Личеновски“	Реконструкција, адаптација и надградба на објект до завршување	500.000
ЦЕНТАР	ДСУ „Св.Наум Охридски“	Реконструкција парно греење	4.800.000
СВЕТИ НИКОЛЕ	СОУ „Кочо Рацин“	Реконструкција (подови)	2.000.000
ШТИП	СОУ „Славчо Стојменски“	Реконструкција (продолжување)	5.000.000
Вкупно			72.465.000
стручно-технички надзор, проекти, ревизија на проекти			500.000
Се вкупно			72.965.000

2. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-6386/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3307.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.03/09, 113/09), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SA – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SB – Реконструкција“, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма SA – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2009
АРАЧИНОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново, ПУ с.Орланци	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	5.500.000
БЕВЧАНИ	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Бевчани	изградба на нов училишен објект	1.500.000
БРАНЕШТИЦА	ОУ „Мирче Ацев“ с.Лисичани, ПУ с.Староец	изградба на нов училишен објект (договор од 2008)	1.500.000
ГОСТИВАР	ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше	продолжување со изградба (договор од 2008)	21.000.000
ДОЈРАН	ОУ „Кочо Рацин“	изградба на нов училишен објект во Стар Дојран	1.000.000
ЗАЈАС	ОУ „Реџо Рушит Зајази“ с.Зајас, ПУ с.Строгомиште	продолжување со изградба	6.000.000
КИЧЕВО	ОУ „Санде Штерјоски“	изградба на нов училишен објект во населба Пашино село	15.500.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	изградба на дополнителен простор	12.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Братство Миџени“ населба Дреновец	продолжување со изградба (договор од 2008)	33.000.000
ТЕТОВО	ОУ „Герѓ Кастриот Скендербеј“ с.Порој, ПУ с.Џепчиште	продолжување со изградба (договор од 2008)	22.500.000
ЦЕНТАР ЖУПА	ОУ „Неџати Зекирија“ с.Коџаџик, ПУ с.Новак	изградба на нов училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка) (подготвителни активности)	360.000
ЧАИР	ОУ „Конгреси Манастирит“	изградба на нов училишен објект	14.239.000
		Вкупно	134.099.000
стручно-технички надзор			1.000.000
проекти, ревизија на проекти, геомеханички испитувања (изградба на ново училиште во Реонски центар Аеродром, изградба на ново училиште Д.Македонски Аеродром, изградба на ново училиште „Пашко Васа ПУ с.Ново Село Желино)			3.200.000
		Се вкупно	138.299.000

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма СБ – Реконструкција

Општина	Училиште	Опис	Буџет МОН 2009
АЕРОДРОМ	ОУ „Димитар Македонски“	Реконструкција физкултурна сала	2.200.000
АЕРОДРОМ	ОУ „Горгија Пулевски“	Замена на столарија	3.100.000
АРАЧИНОВО	ОУ „Герг Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново	Реконструкција на кров на стариот објект	1.600.000
БИТОЛА	ОУ „Даме Груев“	Замена на столарија во зграда на ул. „Горче Петров“	500.000
БИТОЛА	ОУ „Горги Сугарев“	Замена на столарија	2.400.000
БИТОЛА	ОУ „Тодор Ангеловски“	Замена на столарија	1.100.000
БИТОЛА	ОУ „Трипун Пановски“	Реконструкција на објект	2.200.000
БОГДАНЦИ	ОУ „Петар Мусев“ с.Богданци	Реконструкција (од 2008)	3.800.000
БОГОВИЊЕ	ОУ „11 октомври“ с.Урвич, ПУ с.Јеловјане	Санација на кров	300.000
	ОУ „11 октомври“ с.Урвич, с.Јеловјане и с.Ново Село	Довршување санација санитарии (договор 2008)	225.000
БОСИЛЕВО	ОУ „Гоце Делчев“ с.Босилево, ПУ с.Робово	Довршување на реконструкција на објект (договор 2008)	650.000
БУТЕЛ	ОУ „Гоце Делчев“ с.Љубанци	Реконструкција (договор 2008)	2.000.000
БУТЕЛ	ОУ „Панајот Гиновски“	Замена на столарија	1.000.000
БУТЕЛ	ОУ „Петар Здравковски Пенко“	Реконструкција (договор 2008)	450.000
ВАЛАНДОВО	ОУ „Јосип Броз Тито“, ПУ с.Пирава	Замена на надворешна столарија	500.000
ВАСИЛЕВО	ОУ „Гоце Делчев“ с.Василец, ПУ с.Сушево	Градежни работи (договор 2008)	500.000
	ОУ „Гоце Делчев“ с.Василево, ПУ Нова Маала и ПУ Висока Маала	Довршување санација санитарии (договор 2008)	900.000
ВЕЛЕС	ОУ „С.Б.Буридан“ с.Иванковци	Довршување на санација (договор 2008)	100.000
ВЕЛЕС	ОУ „Васил Главинов“	Санација на подови и санација на дел од столарија	1.500.000
ВРАПЧИШТЕ	ОУ „Градец“ с.Градец	Замена на столарија	1.450.000
ГАЗИ БАБА	ОУ „Вера Јоциќ“ нас.Маџари	Реконструкција (договор 2008)	1.600.000
ГОСТИВАР	ОУ „Исмаил Кемали“ ПУ с.Симница	Санација на објект	2.650.000
ГОСТИВАР	ОУ „Прпарими“ с.Чегране	Реконструкција на систем за топловодно греење	1.600.000
ГОСТИВАР	ОУ „Злате Дамјановски“ с.Вруток, ПУ с.Равен	Реконструкција подови - учество МОН во проект ПЕП	700.000
ДЕБАР	ОУ „Ристе Ристевски“ с.Долно Косоврасти	Санација на фасада	1.850.000
ДЕБАРЦА	ОУ „Дебарца“ ПУ с.Лешани, ПУ с.Ботун	Реконструкција на објект	2.250.000
ДРУГОВО	ОУ „Христо Узунов“ с.Другово	Реконструкција парно греење (од 2008)	3.000.000
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Јоаким Крчоски“ с.Волково и с.Никиштани	Реконструкција и санација учество МОН во проект ПЕП	2.200.000
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Тихомир Милошевски“ Ново Село	Замена на 2 котли за топловодно греење	850.000
ЗЕЛЕНИКОВО	ОУ „Марко целенков“ с.Зелениково	Довршување замена на прозори-учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
ЗРНОВЦИ	ОУ „Тошо Арсов“ с.Зрновци	Воведување топловодно греење	1.300.000
ЈЕГУНОВЦЕ	ОУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце	Реконструкција фасада, електрика - учество МОН во проект ПЕП	1.800.000
	ПУ с.Јанчиште	Санација на кров	500.000
	ПУ с.Раотинце	Санација на кров	800.000
ЈЕГУНОВЦЕ	ОУ „Симче Настески“ с.Вратница	Замена на столарија	1.500.000
	ПУ с.Рогачево	Санациони поправки на објект	300.000

	ПУ с.Старо Село	Санациони поправки на објект	250.000
	ПУ с.Орашје	Санациони поправки на објект	250.000
КАВАДАРЦИ	ОУ „Д.А. Габерот“ с.Ваташа	Реконструкција на кров	1.400.000
	ОУ „Д.А. Габерот“	Реконструкција (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка	5.500.000
КАРПОШ	ОУ „Вера Циривири Трена“	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
КИЧЕВО	ОУ „Д-р Владо Полежиновски“	Реконструкција на објект(проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка	3.000.000
КОЧАНИ	ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с.Оризари	Санација на објект	1.300.000
КОЧАНИ	ОУ „Никола Карев“	учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
КРИВА ПАЛАНКА	ОУ „Илинден“	Замена на столарија	1.300.000
КУМАНОВО	ОУ „Бајрам Шабани“	Замена на столарија	1.600.000
КУМАНОВО	ОУ „Битолски Конгрес“ с.Лопате	Замена на столарија	600.000
КУМАНОВО	ОУ „Вера Которка“ с.Клечовце	Реконструкција на кров	2.000.000
ЛИПКОВО	ОУ „Антон Закоо Чајупи“ с.Отља	Реконструкција на кров	1.500.000
ЛОЗОВО	ОУ „Методи Митевски Брицо“ с.Лозово	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.200.000
	ПУ с.Каратманово	Санација на подови	400.000
	ПУ с.Велебрдо	Промена на столарија-прозорци	600.000
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	ОУ „Кирил и Методиј“ Македонска Каменица	Реконструкција на објект	1.000.000
МОГИЛА	ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци	Реконструкција	1.000.000
ОХРИД	ОУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец	Реконструкција на дел од кров	875.000
ПЛАСНИЦА	ОУ „Стив Наумов“ с.Пласница	Довршување на парно - учество МОН во проект ПЕП	2.000.000
ПРИЛЕП	ОУ „Рампо Левката“	Санација на кров(договор 2008)	700.000
ПРИЛЕП	ОУ „Добре Јовановски“	Санација	1.950.000
ПРИЛЕП	ОУ „Климент Охридски“	Реконструкција и санација	500.000
ПРИЛЕП	ОУ „Кочо Рацин“ населба Рид	Реконструкција на објект	2.400.000
РАДОВИШ	ОУ „Никола Карев“	Довршување санација санитарии (договор 2008)	282.000
САРАЈ	ОУ „Сами Фрашери“ с.Глумово	Реконструкција на кров	1.000.000
СКОПЈЕ	24 училишта	Санација во 24 училишта во Регион Скопје (договор од 2008)	14.000.000
СТРУГА	ОУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица, ПУ с.Луково, ПУ с.Пискупштина, ПУ с.Нерези	Санација на објектите	1.200.000
СТРУГА	ОУ „Нури Мазари“ с.Делогожда	Воведување топловодно греење	1.200.000
СТРУМИЦА	ОУ „Даме Груев“ с.Куклиш	Санација на објект (подови и прозори)	1.000.000
	ПУ с.Костурино	Санација на објект (подови и прозори)	1.000.000
СТУДЕНИЧАНИ	ПУ с.Црн Врв	Реконструкција и санација на објект (договор 2008)	1.500.000
	ОУ „Алија Авдовик“ с.Батинци	реконструкција на кров - учество МОН во проект ПЕП	700.000
ТЕАРЦЕ	ОУ „Исмаил Кемали“ с.Нераште	Асфалтирање на спортски терен	2.810.000
ТЕТОВО	ОУ „Гоце Делчев“	Санација (договор 2008) и реконструкција на кров	4.477.000
ТЕТОВО	ОУ „Кирил и Методиј“	Замена на подови	1.500.000
ТЕТОВО	ОУ „Прпарими“ с.Речица	Замена на прозори	950.000
ЦЕНТАР	ОУ „Димитар Миладинов“	Замена на столарија	1.000.000
ЦЕНТАР	ОУ „Кирил и Методиј“	Замена на столарија	1.000.000

ЦЕНТАР	ОУ „Кочо Рацин“	Реконструкција на училишен објект (проект на МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка	6.500.000
ЧАИР	ОУ „7 марси“	поврзување на градско греење	100.000
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО	ОУ „Климент Охридски“ с.Облешево	Реконструкција на столарија	550.000
ЧУЧЕР - САНДЕВО	ОУ „Александар Урдаревски“ с.Сандево	Санација на фискултурна сала - учество МОН во проект ПЕП	3.000.000
ШТИП	ОУ „Гоце Делчев“	Реконструкција (сала)	1.550.000
ШУТО ОРИЗАРИ	ОУ „26 јули“	Довршување замена на прозори - учество МОН во проект ПЕП	1.500.000
		Вкупно	131.879.000
стручно-технички надзор			1.146.000
предмер-пресметки, проекти, ревизија на проекти			1.300.000
			134.325.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6384/1
22 декември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

